

## Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 2

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Врапчиште**

I.1.2) Адреса: **улица 100 бр.66 Врапчиште**

I.1.3) Град и поштенски код: **с.Врапчиште 1238**

I.1.4) Интернет адреса:






I.1.5) Лице за контакт: **Елдин мехмеди**, адреса на е-пошта: **eldin.mehmedi@gmail.com** телефон/факс: **070/492803**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:




**Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги**


### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на тонери	30125100-2	Стоки	Набавки од мала вредност	250.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на канцелариски материјали	30192000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	250.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на информатичка опрема	30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	350.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на гориво - бензин и дизел	09000000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.100.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на бетонски плочи	44114250-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	3.000.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на електрична енергија	09310000-5	Стоки	Отворена постапка	7.000.000,00 ден.	Јули		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Поправка и одржување на службените возила	50110000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	650.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на услуги за надзор	71250000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	650.000,00 ден.	Јануари		 

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
мобилни, фиксни и интернет услуги за потребите на Општина Врапчиште за две (2) години	64000000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.000.000,00 ден.	Февруари		
Геодетски услуги	71250000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Март		
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	90924000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Април		
Зимско одржување на улици и патишта	90620000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.200.000,00 ден.	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Санирање и крпење на ударни дупки во територија на Општина Врапчиште	45200000-9	Работи	Поедноставена отворена постапка	3.000.000,00 ден.	Април		

Датум на првична објава на ЕСЈН **05.01.2022**

Датум на објава на верзија **22.02.2022 13:59**